

20190650921

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 84-б став (4) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ СО СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА

Член 1

Во Правилникот за образецот за финансиските извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/17), Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13-2305/3
28 март 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

ПРИЛОГ

Финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања
за период од _____ до _____ 20____ година

Вид на финансиски извештај :

- ☐ Финансиски извештај од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања
- ☐ Финансиски извештај за втор круг на гласање
- ☐ Финансиски извештај за втора половина од изборната кампања
- ☐ Вкупен финансиски извештај за изборната кампања

Вид на избори: _____

Учесник во изборна кампања: _____

Интернет страница и адреса за е-пошта: _____

Единствен даночен број (ЕДБ) за изборна кампања: _____

Број на трансакциска сметка за изборна кампања: _____

Назив на носителот на платниот промет кај кого е отворена трансакциската сметка за изборна кампања: _____

1. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ ВО ПАРИ, СТВАРИ И УСЛУГИ

1.1. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ ВО ПАРИ, СТВАРИ И УСЛУГИ ОД ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Ред. бр.	Име и презиме на донатор	Адреса на донатор	Име и презиме/Назив на трето лице (физичко или правно лице) кое ја платило услугата која ја искористил учесникот во изборната кампања	Донација во пари		Донација во ствари			Донација во услуги				Вкупна вредност на донација од донаторот	Забелешка	
				Износ на донација	Датум на уплата на донацијата	Пазарна вредност	Фактурирана вредност	Вредност на донација	Датум на добивање на донацијата	Пазарна вредност	Фактурирана вредност	Вредност на донација добивање на донацијата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7 или 9=(7-8)	10	11	12	13=11 или 13=(11-12)	14	15=(5+9+13)	16
Вкупно:															
Вкупно донации во пари од физички лица (=5):															
Вкупно донации во ствари и услуги од физички лица (9+13):															
Вкупно донации во пари, ствари и услуги од физички лица (=15):															

2. ПРИХОДИ ОД ЧЛЕНАРИНА

Ред.бр.	Приход од членарина	Назив на политичка партија	Број на основната трансакциска сметка на политичката партија	Датум на пренос	Износ на пренесена членарина
1	2	3	4	5	6
Вкупно:					

3. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПРЕНЕСЕНИ ОД ТРАНСАКЦИСКИТЕ СМЕТКИ НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА

Ред.бр.	Вид на трансакциска сметка од која се пренесуваат парични средства	Назив на политичка партија	Број на трансакциска сметка на политичката партија од која се пренесени парични средства	Датум на пренос на парични средства	Износ на пренесени парични средства
1	2	3	4	5	6
Вкупно:					

4. ПРЕСМЕТАНИ РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА ОБВРСКИ ЗА ОБЈАВЕНО ПЛАТЕНО ПОЛИТИЧКО РЕКЛАМИРАЊЕ

Ред.бр.	Вид на услуга	Назив на давателот на услугата	Број на фактура	Датум на фактура	Вкупен износ на фактура
1	2	3	4	5	6
1.	Огласи и соопшенија (а+б+в+г)				
а)	Објавување во дневни весници и списанија (а.1.+а.2.+...)				
а.1.)					
а.2.)					
б)	Емитирање преку радио (б.1.+б.2.+...)				
б.1.)					
б.2.)					
в)	Емитирање на телевизија (в.1.+в.2.+...)				
в.1.)					
в.2.)					
г)	Објавување на интернет (г.1.+г.2.+...)				
г.1.)					
г.2.)					
2.	Политички изборни спотови, музички спотови што				

	функционираат како химни, преноси или снимки од митинзи, средби и други настани (а+б+в)				
а)	Емитирање преку радио (а.1.+а.2.+....)				
а.1.)					
а.2.)					
б)	Емитирање на телевизија (б.1.+б.2.+....)				
б.1.)					
б.2.)					
в)	Емитирање на интернет (в.1.+в.2.+....)				
в.1.)					
в.2.)					
3.	Банер (=а)				
а)	Објавување на банер (а.1.+а.2.+....)				
а.1.)					
а.2.)					
4.	Други неспомнати услуги за објавување на платено политичко рекламирање (4.1.+4.2.+....)				
4.1.	(а+б+....)				
а)					
б)					
4.2.	(а+б+....)				
а)					
б)					
Вкупно (1+2+3+4)					

5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕДЕНИ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПЛАТЕНО ПОЛИТИЧКО РЕКЛАМИРАЊЕ

Ред.бр.	Вид на услуга	Вкупен број на фактури	Вкупен износ на парични средства по фактури
1	2	3	4
1.	Објавување и емитување на огласи и соопштениеја во дневни весници и списанија и преку радио, телевизија и интернет		
2.	Емитување на политички изборни спотови, музички спотови што функционираат како химни, преноси или снимки од митинзи, средби и други настапи		
3.	Објавување на банер		
4.	Други неспоменати услуги за објавување на платено политичко рекламирање		
Вкупно:			

6. РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРИМЕНЕНИТЕ ДОНАЦИИ ВО НЕПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Ред.бр.	Вид на расход	Датум на настанување на расходот	Износ на расход
1	2		3
Вкупно:			

7. ДОНАЦИИ ПРЕФРЛЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Ред.бр.	Име и презиме/Назив на донатор	Датум на уплата на донацијата	Износ на донација од донаторот	Датум на уплата на донацијата во Буџетот на Република Северна Македонија	Износ на уплата на донацијата во Буџетот на Република Северна Македонија
1	2	3	4	5	6
Вкупно:					

8. ПРЕНЕСЕНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ОСНОВНАТА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА ОД ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА

Ред.бр.	Вид на парични средства кои се пренесуваат	Назив на политичка партија	Број на трансакциска сметка на политичката партија на која се врши преносот	Датум на пренос на парични средства	Износ на пренесени парични средства
1	2	3	4	5	6
Вкупно:					

9. РАСХОДИ

Ред.бр.	Позиција	Вкупен износ (4+5)	Платен износ	Неплатен износ
1	2	3	4	5
1.	Потрошени материјали			
2.	Материјални расходи			
3.	Комунални услуги и греене			
4.	Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.)			
5.	Превозни - транспортни услуги			
6.	Услуги за поправки и тековно одржување			
7.	Издатоци за реклама и пропаганда			
8.	Издатоци за репрезентација			
9.	Интелектуални услуги			
10.	Сметководствени услуги			
11.	Судски и правни услуги			
12.	Услуги за копирање, печатење и издавање			
13.	Услуги за статистички истражувања			
14.	Расходи за одржување на предизборни собири			
15.	Изнајмување на простор за време на изборна кампања			
16.	Провизија за платниот промет			
17.	Премии за осигурување			
18.	Други финансиски услуги			
19.	Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата			
20.	Дневници за службено патување и патни трошоци во странство			
21.	Семинари и конференции			
22.	Членарина			
23.	Данок на личен доход			
24.	Набавка на опрема			
25.	Други расходи			

26.	ВКУПНИ РАСХОДИ КОИ ПРЕДИЗВИКУВААТ ОДЛИВ НА ПАРИ (збир од реден број 1 до реден број 25)			
1.	ВКУПНО ПЛАТЕНИ РАСХОДИ			
2.	ВКУПНО ПРЕСМЕТАНИ РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРЕЗЕМЕНИ, А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ			
3.	ВКУПНО РАСХОДИ (збир од реден број 1 и реден број 2)			

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИ

1. Потрошени материјали							
Ред. бр.	Вид на трошок	Назив на добавувачот	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
1.1.	Материјали и сировини (a+b+....)						
а)							
б)							
1.2.	Гориво, мазиво и огрев (a+b+....)						
а)							
б)							
1.3.	Канцелариски материјал (a+b+....)						
а)							
б)							
1.4.	Вода (a+b+....)						
а)							
б)							
1.5.	Други материјали (1.5.1.+1.5.2.+.....)						
1.5.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
1.5.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)						

2. Материјални расходи							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на добавувачот/вршителот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
2.1.	Административни такси						
2.2.	Издатоци за стручна литература, списанија и весници (a+b+....)						
а)							
б)							
2.3.	Регистрација на моторни и други возила (a+b+....)						
а)							
б)							
2.4.	Други материјални расходи (2.4.1.+2.4.2+....)						
2.4.1.	(a+b+...)						
а)							
б)							
2.4.2.	(a+b+...)						
а)							
б)							
	Вкупно (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)						

3. Комунални услуги и греење							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
3.1.	Изнесување и собирање на смет (a+b+....)						

[illegible]

4. Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.)							
Ред. бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
4.1.	Поштенски услуги (а+б+....)						
а)							
б)							
4.2.	Фиксна телефонија (а+б+....)						
а)							
б)							
4.3.	Мобилна телефонија (а+б+....)						
а)							
б)							
4.4.	Трошоци за интернет (а+б+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						

5. Превозни-транспортни услуги							
Ред. бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
5.1.	Транспортни услуги во патниот сообраќај (а+б+....)						
а)							
б)							
5.2.	Транспортни услуги во железничкиот сообраќај (а+б+....)						
а)							
б)							

[illegible]

6. Услуги за поправки и тековно одржување							
Ред. бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
6.1.	Услуги за тековно одржување (a+b+....)						
а)							
б)							
6.2.	Услуги за одржување на хардвер и софтвер (a+b+....)						
а)							
б)							
6.3.	Услуги за сервисирање и одржување на транспортни средства и патнички автомобили (a+b+....)						
а)							
б)							
6.4.	Услуги за заштита од агенции за обезбедување имоти и лица (a+b+....)						
а)							
б)							
6.5.	Останати трошоци за услуги за поправки, одржување и заштита на средствата (6.5.1.+6.5.2.+....)						
6.5.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
6.5.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.+6.5.)						

7. Издатоци за реклама и пропаганда							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
7.1.	Огласи и соопшенија (=а)						
а)	Изработка (а.1.+а.2.+...)						
а.1.)							
а.2.)							
7.2.	Политички изборни спотови, музички спотови што функционираат како химни, преноси или снимки од митинзи, средби и други настани (а+б)						
а)	Изработка на политички изборен спот (а.1.+а.2.+...)						
а.1.)							
а.2.)							
б)	Изработка на музички спот (б.1.+б.2.+...)						
б.1.)							
б.2.)							
7.3.	Банер (=а)						
а)	Идејно решение и изработка на банер (а.1.+а.2.+...)						
а.1.)							
а.2.)							
7.4.	Посебна интернет страница за изборна кампања (а+б+в)						
а)	Изработка на веб страницата						
б)	Закуп на домен						
в)	Трошоци за одржување на веб страницата						
7.5.	Изборни плакати (а+б+в)						
а)	Дизајн (а.1.+а.2.+...)						
а.1.)							
а.2.)							
б)	Печатење (б.1.+б.2.+...)						

а.1.)										
а.2.)										
б)	Дизајн (б.1.+б.2.+...)									
б.1.)										
б.2.)										
в)	Печатење (в.1.+в.2.+...)									
в.1.)										
в.2.)										
г)	Дистрибуција (г.1.+г.2.+...)									
г.1.)										
г.2.)										
7.10.	Други неспомнати издатоци за реклама и пропаганда (7.10.1.+7.10.2.+....)									
7.10.1.	(а+б+....)									
а)										
б)										
7.10.2.	(а+б+....)									
а)										
б)										
	Вкупно (7.1.+7.2.+7.3.+7.4.+7.5.+7.6.+7.7.+7.8.+7.9.+7.10.)									

8. Издатоци за репрезентација							Неплатен износ
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
8.1.	Трошоци направени во угостителски објекти за деловни средби со официјални гости (а+б+....)						
а)							
б)							

8.2.	Храна и пијалаци послужени на предизборни собири						
а)							
б)							
8.3.	Други трошоци за репрезентација (8.3.1+8.3.2+....)						
8.3.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
8.3.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (8.1.+8.2.+8.3.)						

9. Интелектуални услуги							
Ред. бр.	Вид на трошок	Име и презиме/Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
9.1.	Авторски хонорари (a+b+....)						
а)							
б)							
9.2.	Договор на дело (a+b+....)						
а)							
б)							
9.3.	Консултантски и советодавни услуги (a+b+....)						
а)							
б)							

9.4.	Услуги на ревизија (а+б+....)								
а)									
б)									
9.5.	Услуги за вештачења (а+б+....)								
а)									
б)									
9.6.	Услуги за процена (а+б+....)								
а)									
б)									
9.7.	Услуги за превод (а+б+....)								
а)									
б)									
9.8.	Платен данок на личен доход за извршени услуги (а+б+....)								/
а)									
б)									
	Вкупно (9.1.+9.2.+9.3.+9.4.+9.5.+9.6.+9.7.+9.8.)								

10. Сметководствени услуги							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
10.1.	Сметководствени услуги						
	Вкупно = 10.1						

11. Судски и правни услуги							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
11.1.	Судски такси						
11.2.	Адвокатски услуги (a+b+....)						
а)							
б)							
11.3.	Нотарски услуги (a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (11.1.+11.2.+11.3.)						

12. Услуги за копирање, печатење и издавање							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
12.1.	Графички услуги (a+b+....)						
а)							
б)							
12.2.	Услуги за укоричување (a+b+....)						
а)							
б)							
12.3.	Услуги за умножување (a+b+....)						
а)							
б)							
12.4.	Други слични услуги (12.4.1.+12.4.2.+...)						
12.4.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
12.4.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (12.1.+12.2.+12.3.+12.4.)						

13. Услуги за статистички истражувања							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
13.1.	Трошоци за спроведување на истражувања на јавното мислење он-лајн (a+b+....)						
а)							
б)							
13.2.	Трошоци за спроведување на истражувања на јавното мислење преку телефон (a+b+....)						
а)							
б)							
13.3.	Трошоци за спроведување на теренско истражување на јавното мислење (a+b+....)						
а)							
б)							
13.4.	Трошоци за спроведување на истражувања на јавното мислење на начини кои не се претходно наведени (13.4.1.+13.4.2.+....)						
13.4.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
13.4.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (13.1.+13.2.+13.3.+13.4.)						

14. Расходи за одржување на предизборни собири							
Ред. бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
14.1.	Трошоци за изнајмување простор (a+b+....)						
а)							
б)							
14.2.	Трошоци за изнајмување опрема (a+b+....)						
а)							
б)							
14.3.	Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир (14.3.1.+14.3.2.+...)						
14.3.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
14.3.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (14.1.+14.2.+14.3.)						

15. Изнајмување на простор за време на изборна кампања						
Ред.бр.	Вид на трошок	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7 = (4-5)
15.1.	Трошоци за изнајмување простор (а+б+....)					
а)						
б)						
15.2.	Данок на личен доход (а+б+....)					/
а)						
б)						
	Вкупно (15.1.+15.2.)					

16. Провизија за платниот промет						
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на носителот на платниот промет	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	8 = (5-6)
16.1.	Провизии за извршен платен промет					
	Вкупно = 16.1.					

17. Премии за осигурување						
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на друштвото за осигурување	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	8 = (5-6)
17.1.	Премии за осигурување на имот (а+б+....)					
а)						
б)						
17.2.	Премии за осигурување на лица (а+б+....)					
а)						
б)						
	Вкупно (17.1.+17.2.)					

18. Други финансиски услуги							
Ред. бр.	Вид на трошок	Назив на финансиската институција	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
18.1.	Други неспомнати трошоци за услуги од финансиски институции (18.1.1.+18.1.2.+...)						
18.1.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
18.1.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно = 18.1.						

19. Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата							
Ред. бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
19.1.	Дневници за службено патување (a+b+....)						
а)							
б)							
19.2.	Хотелски трошоци поврзани со службеното патување (a+b+....)						
а)							
б)							
19.3.	Превозни трошоци поврзани со службеното патување (a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (19.1.+19.2.+19.3.)						

20. Дневници за службено патување и патни трошоци во странство							
Ред. бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
20.1.	Дневници за службено патување (a+b+....)						
а)							
б)							
20.2.	Хотелски трошоци поврзани со службеното патување (a+b+....)						
а)							
б)							
20.3.	Превозни трошоци поврзани со службеното патување (a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (20.1.+20.2.+20.3.)						

21. Семинари и конференции							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на организаторот на настанот	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
21.1.	Учество на семинари во земјата (a+b+....)						
а)							
б)							
21.2.	Учество на семинари во странство (a+b+....)						
а)							
б)							
21.3.	Учество на конференции во земјата (a+b+....)						
а)							
б)							
21.4.	Учество на конференции во странство (a+b+....)						
а)							
б)							
21.5.	Расходи за учество на настани кои не се претходно споменати (21.5.1.+21.5.2.+....)						
21.5.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
21.5.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (21.1.+21.2.+21.3.+21.4.+21.5.)						

22. Членарини							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на правниот субјект	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
22.1.	Платени членарини по основ на членство во правни субјекти во земјата (a+b+....)						
а)							
б)							
22.2.	Платени членарини по основ на членство во правни субјекти во странство (a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (22.1.+22.2.)						

23. Данок на личен доход						
Ред.бр.	Вид на трошок	Име и презиме	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање
1	2	3	4	5	6	7
23.1.	Платен данок на личен доход за извршени услуги кој не е искажан во претходните позиции (a+b+...)					
а)						
б)						
	Вкупно = 23.1.					

24. Средства за опрема							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на добавувачот	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
24.1.	Средства за опрема (24.1.1.+24.1.2.+...)						
24.1.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
24.1.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно = 24.1.						

25. Други расходи							
Ред.бр.	Вид на трошок	Име и презиме/Назив на добавувачот на стока или давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
25.1.	Други (25.1.1.+25.1.2.+...)						
25.1.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
25.1.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно = 25.1						

10. ВКУПНИ ПРИХОДИ И ВКУПНИ РАСХОДИ

Ред.бр.	Позиција	Износ
1	2	3
1.	Приходи од донации во пари	
2.	Приходи од донации во ствари и услуги	
3.	Приходи од членарина	
4.	Парични средства пренесени од трансакциските сметки на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања	
5.	Парични средства обезбедени за објавување на платено политичко рекламирање	
6.	Пресметани расходи по основ на обврски за објавено платено политичко рекламирање	
7.	Расходи по основ на примени донации во непарични средства	
8.	Донации префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија	
9.	Пренесени парични средства на основната трансакциска сметка на политичката партија	
10.	Платени расходи	
11.	Пресметани расходи по основ на преземени, а неплатени обврски	
12.	ВКУПНИ ПРИХОДИ НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од _____ до _____ 20 _____ година = (1+3+4)	
13.	ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од _____ до _____ 20 _____ година = (1+2+3+4+5)	
14.	ВКУПНИ РАСХОДИ НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од _____ до _____ 20 _____ година = (8+9+10)	
15.	ВКУПНИ РАСХОДИ ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од _____ до _____ 20 _____ година = (6+7+8+9+10+11)	
16.	ВКУПЕН ДОЗВОЛЕН ИЗНОС НА ТРОШЕЊЕ ПО ЗАПИШАН ИЗБИРАЧ за период од _____ до _____ 20 _____ година	
17.	ВКУПНИ ПРИХОДИ-ВКУПНИ РАСХОДИ НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од _____ до _____ 20 _____ година = (12-14)	
18.	ВКУПНИ ПРИХОДИ-ВКУПНИ РАСХОДИ ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од _____ до _____ 20 _____ година = (13-15)	

Во _____

Учесник во изборна кампања,

На ден _____ година

(Потпис и печат)

**УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА
КАМПАЊА**

При пополнување на Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и
расходите на трансакциската сметка за изборна кампања, податоците се впишуваат читливо и
целосно со печатни букви и арапски цифри.

Податоците се впишуваат во точно означените полиња.

Износите се искажуваат во денари без дени.

Во позицијата „Финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и
расходите на трансакциската сметка за изборна кампања за период од _____ до _____
20____ година“, се впишува периодот за кој се изготвува финансискиот извештај, односно
вкупниот финансиски извештај.

Во позицијата „Вид на финансиски извештај: Ф ☐ нсиски извештај од денот на отворање
на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања; Финансиски
извештај за втор круг на гласање; Финансиски извештај за втора половина од изборната
кампања; ☐ купен финансиски извештај за изборната кампања“, во полето пред називот на
Извештајот кој се изготвува се впишува знакот „x“. ☐

Во позицијата „Вид на избори“, се впишува видот на изборите за кој се изготвува Извештајот.

Во позицијата „Учесник во изборна кампања“, се впишува целосниот и скратениот назив на
политичката партија или коалицијата, односно името и презимето на носителот на независна
листа на група избирачи, кандидат и адресните податоци на политичката партија, коалиција или
носителот на независна листа на група избирачи, кандидат.

Во позицијата „Интернет страница и адреса за е-пошта“, се впишува интернет страницата и
електронската адреса на учесникот во изборната кампања, односно на политичката партија,
коалиција и носителот на независна листа од група избирачи, кандидат.

Во позицијата „Единствен даночен број (ЕДБ) за изборна кампања“, се впишува даночниот
број за изборна кампања.

Во позицијата „Број на трансакциска сметка за изборна кампања“, се впишува бројот на
трансакциската сметка за изборната кампања отворена кај носител на платниот промет.

Во позицијата „Назив на носителот на платниот промет кај кого е отворена
трансакциската сметка за изборна кампања“, се впишува целосниот назив на носителот на
платниот промет кај кого е отворена трансакциската сметка.

Во точка 1.1. Приходи од донации во пари, ствари и услуги од физички лица, во табеларниот
преглед, во колоната 1 се впишува редниот број на секоја донација, во колоната 2 се впишува
целосното име и презиме на донаторот по азбучен ред, а во колоната 3 се впишуваат адресните
податоци на донаторот. Во колоната 4 се впишува целосното име и презиме на физичкото лице
или целосниот назив на правното лице т.е. третото лице кое ја платило услугата што ја искористил

учесникот во изборната кампања. Во колоните 5 и 6 се впишуваат износот на донацијата во вид на пари уплатена од донаторот и датумот на кој е уплатена донацијата на трансакциската сметка за изборна кампања. Во колоната 7 се впишува пазарната вредност на донацијата во ствари, односно пазарната цена на стоката која е продадена по цена пониска од пазарната цена, во колоната 8 се впишува фактурираната вредност на продадената стока по цена пониска од пазарната цена, во колоната 9 се пренесува износот од колоната 7 или разликата на износите од колоните 7 и 8 во случај кога донацијата во ствари е во вид на продажба на стоки по цени пониски од пазарните, а во колоната 10 се впишува датумот на добивање на донацијата во ствари. Во колоната 11 се впишува пазарната вредност на донацијата во услуги, и тоа на: донацијата во вид на давање бесплатни услуги, донацијата во вид на давање услуги на учесникот во изборна кампања за кои плаќа трето лице и донацијата во вид на давање на услуги по цени пониски од пазарните, во колоната 12 се впишува фактурираната вредност на примената донација во вид на давање услуги по цени пониски од пазарните, во колоната 13 се пренесуваат износите од колоната 11, освен во случај кога донацијата е во вид на давање на услуги по цени пониски од пазарните при што се впишува разликата меѓу износите од колоните 11 и 12. Во колоната 14 се впишува датумот на добивање на донацијата во услуги, а во колоната 15 се впишува вкупната вредност на сите донации добиени од донаторот во периодот за кој се подготвува Извештајот, како збир од вредноста на донациите од колоните 5, 9 и 13. Во колоната 16 се впишува забелешка доколку примената донација треба да се врати, односно доколку примената донација треба да се префрли во Буџетот на Република Северна Македонија согласно Изборниот законик.

Во позицијата „Вкупно“ за колоните 5, 9 и 13 во табеларниот преглед се впишува збирот на износите од соодветната колона.

Во позицијата „Вкупно донации во пари од физички лица“ се пренесува збирниот износ од колоната 5, во позицијата „Вкупно донации во ствари и услуги од физички лица“ се впишува збирот од вкупниот износ од колоните 9 и 13 и во позицијата „Вкупно донации во пари, ствари и услуги од физички лица“ се пренесува вкупниот износ од колоната 15 од табеларниот преглед.

Во случај кога од донаторот е добиен само определен вид на донација, во соодветните колони за износ или вредност се впишува бројот „0“, а во колоните за трето лице кое ја плаќа услугата, датум и забелешка се впишува знакот „/“.

Во точка 1.2. Приходи од донации во пари, ствари и услуги од правни лица, во табеларниот преглед за приходи од донации во пари, ствари и услуги од правни лица податоците се впишуваат согласно начинот на впишување на податоци во табеларниот преглед за приходи од донации во пари, ствари и услуги од физички лица уреден со ова Упатство, освен во колоната 2 во која се впишува целосниот назив на донаторот по азбучен ред и колоната 3 во која се впишуваат адресни податоци за седиштето на донаторот.

Во точка 2. Приходи од членарина, во табеларниот преглед, во колоната 1 се впишува реден број, во колоната 2 се впишува текстот „Наплатена членарина за _____ година“, при што се внесува и податок за годината за која е наплатена членарината чиј износ се пренесува на сметката за изборна кампања. Колоната 3 се пополнува во случај кога Извештајот се изготвува за коалиција за време на одржување на избори при што во колоната 3 се впишува називот на политичката

партија која пренесува парични средства од наплатена членарина на сметката за изборна кампања на коалицијата. Во колоната 4 се впишува бројот на основната трансакциска сметка на политичката партија од која се пренесуваат парични средства од наплатена членарина, во колоната 5 се впишува датумот на пренос на паричните средства на трансакциската сметка за изборна кампања и во колоната 6 се впишува износот на наплатена членарина кој се пренесува на сметката за изборна кампања. Во позицијата „Вкупно“, во колоната 6 се впишува збирот на износите од колоната 6.

Во точка 3. **Парични средства пренесени од трансакциските сметки на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања**, во табеларниот преглед во колоната 1 се впишува реден број, во колоната 2 се впишува видот на трансакциската сметка на политичката партија, односно се впишува „основна трансакциска сметка“ или „трансакциска сметка за кредит“ во зависност од тоа од која трансакциска сметка на политичката партија се пренесуваат парични средства на трансакциската сметка за изборна кампања. Колоната 3 се пополнува во случај кога Извештајот се изготвува за коалиција за време на одржување на избори при што во колоната 3 се впишува називот на политичката партија која пренесува парични средства на трансакциската сметка за изборна кампања. Во колоната 4 се впишува бројот на трансакциската сметка на политичката партија од која се пренесуваат парични средства, во колоната 5 се впишува датумот на пренос на паричните средства на трансакциската сметка за изборна кампања и во колоната 6 се впишува пренесениот износ.

Во позицијата „Вкупно“, во колоната 6 се впишува збирот на износите од колоната 6.

Во точка 4. **Пресметани расходи по основ на обврски за објавено платено политичко рекламирање**, во табеларниот преглед во колоната 2 во редовите а1), б1), в1) или г1) се впишува називот на услугата од редот а), б), в) или г) кои согласно Изборниот законик се финансираат од Државната изборна комисија. Во колоната 3 во редовите а1), б1), в1) или г1) се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои е пресметан расход по основ на обврска за услуга во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува бројот на фактурата, во колоната 5 датумот на фактурата и во колоната 6 се впишува вкупниот износ на фактурата.

Во позицијата „Вкупно (1+2+3+4)“ во колоната 6 се впишува збирот на износите за позициите 1, 2, 3, 4 од колоната 6 од табеларниот преглед.

Во точка 5. **Парични средства обезбедени за објавување на платено политичко рекламирање**, во табеларниот преглед во колоната 3 се впишува вкупниот број на фактури за секоја од наведените услуги во колоната 2 и во колоната 4 се впишува вкупниот износ на парични средства по фактурите за секоја од услугите од колоната 2 за кои се обезбедени средства од Државната изборна комисија согласно Изборниот законик. Во позицијата „Вкупно“ во колоната 4 се пренесува износот од колоната 4.

Во точка 6. **Расходи по основ на примените донации во непарични средства**, во табеларниот преглед во колоната 2 се впишува видот на расходот за примените донации во ствари и услуги, во колоната 3 се впишува датумот на настанување на расходот и во колоната 4 се впишува износот на расходи по основ на примената донација во непарични средства. Во позицијата „Вкупно“ во колоната 4 се впишува збирот на износите од колоната 4.

Во точката 7. **Донации префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија**, во табеларниот преглед се впишуваат податоци во случај кога учесникот во изборната кампања има обврска согласно Изборниот законик, разликата меѓу дозволената и донираната вредност како и донацијата на која неможе да и се утврди потеклото да ја префрли во Буџетот на Република Северна Македонија. Во колоната 1 се впишува редниот број на секоја уплатена донација во Буџетот на Република Северна Македонија, во колоната 2 се впишува целосното име и презиме на физичкото лице - донатор или целосниот назив на правното лице – донатор во случај кога износот на донацијата од донаторот е над законски пропишаниот износ или се впишува „неутврдено потекло“ во случај кога не може да се утврди потеклото на донацијата. Во колоната 3 се впишува датумот на кој е уплатена донацијата на трансакциската сметка за изборна кампања. Во колоната 4 се впишува износот на донација од донаторот. Во колоната 5 се впишува датумот на кој е извршен преносот на паричните средства во Буџетот на Република Северна Македонија и во колоната 6 се впишува пренесениот износ во Буџетот на Република Северна Македонија. Во позицијата „Вкупно“ во колоната 6 се впишува збирот на износите од колоната 6.

Во точката 8. **Пренесени парични средства на основната трансакциска сметка на политичката партија од трансакциската сметка за изборна кампања**, во табеларниот преглед, во колоната 1 се впишува редниот број, во колоната 2 се впишува видот на паричните средства кои се пренесуваат на основната трансакциска сметка на политичката партија. Колоната 3 се пополнува во случај кога Извештајот се изготвува за коалиција за време на одржување на избори при што во колоната 3 се впишува називот на политичката партија на чија основна трансакциска сметка се пренесуваат парични средства од сметката за изборна кампања. Во колоната 4 се впишува бројот на основната трансакциска сметка на политичката партија на која се пренесуваат средствата од сметката за изборна кампања, во колоната 5 се впишува датумот на пренос на паричните средства на основната трансакциска сметка и во колоната 6 се впишува износот на парични средства кој се пренесува на основната трансакциска сметка на политичката партија. Во позицијата „Вкупно“ во колоната 6 во табеларниот преглед се впишува збирот на износите од колоната 6.

Во точката 9. **Расходи**, во табеларниот преглед за расходи за секоја позиција од колоната 2 се впишува соодветниот вкупен износ на расход во колоната 3 преземен од колоната 5, односно колоната 4 од табеларниот преглед за спецификацијата на трошоци, во колоната 4 се впишува платениот износ на расход преземен од колоните 4, 5 или 6 од соодветниот табеларен преглед за спецификацијата на трошоци и во колоната 5 се впишува неплатениот износ, односно неплатената обврска по основ на определениот расход преземен од колоната 8, односно колоната 7 од соодветниот табеларен преглед за спецификација на трошоците.

Позицијата под реден број 1. Потрошени материјали, го вклучува износот за потрошени материјали и сировини, гориво, мазиво и огрев, канцелариски материјал, вода и други материјали.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во

колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на потрошениот материјал. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на добавувачот и истите се пополнуваат во зависност од бројот на добавувачи кон кои трошокот е платен во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 2. Материјални расходи, го вклучува износот на расходи за платени административни такси, издатоци за стручна литература, списанија и весници, расходи за регистрација на моторни и други возила и други материјални расходи неспоменати во претходните позиции.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на материјалниот расход. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на добавувачот, односно вршителот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на добавувачи или даватели на услугата кон кои трошокот е платен во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 3. Комунални услуги и греење, го вклучува износот на трошоци за изнесување и собирање на смет, трошоци за услуги за дератизација и дезинфекција, трошоци за гаражирање и паркирање на возила, трошоци за ојачарски услуги, трошоци за електрична и топлинска енергија и останати неспомнати трошоци за комунални услуги и греење.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 4. Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.), го вклучува износот на трошоци за поштенски услуги, трошоци за фиксна телефонија,

трошоци за мобилна телефонија и трошоци за интернет.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 5. Превозни - транспортни услуги, го вклучува износот на расходот за транспортни услуги во патниот, железничкиот, воздушниот и водниот сообраќај, трошоци за такси превоз, трошоци за услуги за специјален превоз, трошоци за услуги за достава и логистика и останати трошоци за транспорт.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 6. Услуги за поправки и тековно одржување, го вклучува износот на трошоците за услуги за тековно одржување, трошоци за услуги за одржување на хардвер и софтвер, трошоци за услуги за сервисирање и одржување на транспортни средства и патнички автомобили, трошоци за услуги за заштита од агенции за обезбедување имоти и лица и останати трошоци за услуги за поправки, одржување и заштита на средствата.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено

плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 7. Издатоци за реклама и пропаганда, го вклучува износот на трошоци за изработка на: огласи, соопштенија, политички изборни спотови, музички спотови што функционираат како химни на учесниците во изборната кампања, трошоци за банери, посебна интернет страница за изборна кампања, изборни плакати, рекламни паноа, билборди, трошоците за изборна програма, трошоци за рекламен и пропаганден материјал и други неспоменати издатоци за реклама и пропаганда за време на изборна кампања.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а1), б1), в1), г1), итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 8. Издатоци за репрезентација, го вклучува износот на направените трошоци во угостителски објекти за деловни средби со официјални гости, трошоците за храна и пијалоци послужени на предизборни собири и други трошоци за презентација кои претходно не се споменати.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 9. Интелектуални услуги, го вклучува износот на трошоци за авторски хонорари, договор на дело, консултантски и советодавни услуги, услуги на ревизија, услуги за вештачења, услуги за процена, услуги за превод и платениот данок на личен доход за извршените услуги.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во

редовите а, б) итн. се впишува име и презиме/називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6. За трошокот „Платен данок на личен доход за извршени услуги“ не се пополнува колоната 8.

Позицијата под реден број 10. Сметководствени услуги, го вклучува износот на трошоците направени во врска со извршените сметководствените работи.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 3 се впишува називот на давателот на услугата. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 11. Судски и правни услуги, ги вклучува платените судски такси и износот на трошоци за адвокатски и нотарски услуги.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 12. Услуги за копирање, печатење и издавање, го вклучува износот на графички услуги, услуги за укоричување, услуги за умножување и други слични услуги.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува

видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 13. Услуги за статистички истражувања, го вклучува износот на трошоци за спроведување на истражувања на јавното мислење он-лајн, телефонски, теренски и на други начини кои не се претходно наведени.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 14. Расходи за одржување на предизборни собири, го вклучува износот на трошокот за изнајмување на просторот за одржување на собирот, трошокот за изнајмување на опремата која се користи за време на собирот и други неспомнати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 15. Изнајмување на простор за време на изборна кампања, го вклучува износот на трошоците направени за изнајмување на деловен простор кој се користи за време на изборната кампања и платениот данок на личен доход по овој основ.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува адреса и место (локација) на просторот

кој е предмет на закуп или подзакуп. Во колоната 3 се впишува видот и бројот на документот (пр. Договор за закуп итн.), во колоната 4 се впишува износот кој треба да се плати според документот од колоната 3, во колоната 5 се впишува износот кој е платен врз основа на документот од колоната 3, во колоната 6 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 7 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 4 и 5. За трошокот „Платен данок на личен доход за извршени услуги“ не се пополнува колоната 7.

Позицијата под реден број 16. Провизија за платниот промет, го вклучува износот на платените провизии за извршен платен промет од трансакциската сметка за изборна кампања. Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 3 се впишува називот на носителот на платниот промет. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 17. Премии за осигурување, го вклучува износот на трошокот по основ на премии за осигурување на имот и лица.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на друштвото за осигурување и истите се пополнуваат во зависност од бројот на друштва за осигурување кон кои е платен трошокот во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 18. Други финансиски услуги, го вклучува износот на трошоците кои не се споменати во претходните позиции, а се направени по основ на услуги примени од финансиски институции.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на финансиската институција и истите се пополнуваат во зависност од бројот на финансиски институции кон кои трошокот е платен во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во

колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 19. Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата, го вклучува износот на дневниците за извршено службено патување и направените хотелски и превозни трошоци поврзани со службеното патување во земјата.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 20. Дневници за службено патување и патни трошоци во странство, го вклучува износот на дневниците за извршено службено патување и направените хотелски и превозни трошоци поврзани со службеното патување во странство.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 21. Семинари и конференции, го вклучува износот на трошоците во врска со учество на семинари и конференции во земјата и во странство, како и расходи за учество на настани кои не се претходно споменати.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на организаторот на настанот и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е

платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 22. Членарини, го вклучува износот на трошоците во врска со платените членарини кон правни субјекти во земјата и во странство.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на правниот субјект и истите се пополнуваат во зависност од бројот на правни субјекти кон кои е платена членарина во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 23. Данок на личен доход, го вклучува износот на трошоците за платениот данок на личен доход за извршени услуги кој не е искажан во претходните позиции.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот, во колоната 3 се впишува име и презиме на давателот на услугата, во колоната 4 се впишува видот и бројот на документот, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според документот од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на документот од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето.

Позицијата под реден број 24. Набавка на опрема, го вклучува износот на трошоците за купување на машини, уреди и постројки и друга опрема во врска со спроведувањето на изборната кампања.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на добавувачот и истите се пополнуваат во зависност од бројот на добавувачи кон кои е платен трошокот во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 25. Други расходи, го вклучува износот на други направени трошоци во врска со спроведување на изборната кампања кои не се спомнати во претходните позиции.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б), итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б), итн., се впишува име и презиме/називот на добавувачот на стока или давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на добавувачи или даватели на услугата кон кои е платен трошокот во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 26. Вкупно расходи кои предизвикуваат одлив на пари, го вклучува збирот на износите на позициите од реден број 1 до реден број 25 од табеларниот преглед.

Во позицијата „1. Вкупно платени расходи“ се пренесува збирниот износ од колоната 4, во позицијата „2. Вкупно пресметани расходи по основ на преземени, а неплатени обврски“ се впишува збирниот износ од колоната 5 и во точката „3. Вкупно расходи“ се впишува збирот на износите од точките 1 и 2.

Во точка 10. **Вкупни приходи и вкупни расходи,** во табеларниот преглед во колоната 3 се впишува износот за соодветната позиција од колоната 2, и тоа: за позицијата „1. Приходи од донации во пари“, се впишува збирот на износите од позицијата „Вкупно донации во пари од физички лица“ и позицијата „Вкупно донации во пари од правни лица“ од табеларните прегледи од точка 1. „Приходи од донации во пари, ствари и услуги“, за позицијата „2. Приходи од донации во ствари и услуги“ се впишува збирот на износите од позицијата „Вкупно донации во ствари и услуги од физички лица“ и позицијата „Вкупно донации во ствари и услуги од правни лица“ од табеларните прегледи од точка 1 „Приходи од донации во пари, ствари и услуги“, за позицијата „3. Приходи од членарина“ се впишува вкупниот износ на приходи од наплатена членарина пренесен на трансакциската сметка за изборна кампања за периодот за кој се подготвува Извештајот преземен од колоната 6 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед за приходи од членарина; за позицијата „4. Парични средства пренесени од трансакциските сметки на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања“, се впишува вкупниот износ на пренесени парични средства од основната трансакциска сметка и/или од трансакциската сметка за кредит на политичката партија преземен од колоната 6 од табеларниот преглед за парични средства пренесени од трансакциските сметки на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања од Извештајот; за позицијата „5. Парични средства обезбедени за објавување на платено политичко рекламирање“, се впишува вкупниот износ преземен од

колоната 4 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед за парични средства обезбедени за објавување на платено политичко рекламирање; за позицијата „6.Пресметани расходи по основ на обврски за објавено платено политичко рекламирање“, се впишува вкупниот износ преземен од колоната 6 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед за пресметани расходи по основ на обврски за објавено платено политичко рекламирање на учесникот во изборна кампања кај радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (портали); за позицијата „7. Расходи по основ на примените донации во непарични средства“, се впишува вкупниот износ преземен од колоната 4 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед за расходи по основ на примените донации во непарични средства; за позицијата „8. Донации префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија“, се впишува износот преземен од колоната 6 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед за донации во пари префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија; за позицијата „9.Пренесени парични средства на основната трансакциска сметка на политичката партија“, се впишува износот преземен од колоната 6 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед за парични средства кои се префрлени на основната трансакциска сметка на политичката партија; за позицијата „10.Платени расходи“, се пренесува износот од позицијата „1. Вкупно платени расходи“ од табеларниот преглед за расходи; за позицијата „11.Пресметани расходи по основ на преземени, а неплатени обврски“, се пренесува износот од позицијата „2. Вкупно расходи по основ на преземени, а неплатени обврски“ од табеларниот преглед за расходи; за позицијата „12. Вкупни приходи на трансакциската сметка за изборна кампања за период од ___ до ___ 20 ___ година“, се впишува збирот од износите од позициите: 1. Приходи од донации во пари, 3. Приходи од членарина и 4.Парични средства пренесени од трансакциските сметки на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања; во позицијата „13. Вкупни приходи за изборна кампања за период од ___ до ___ 20 ___ година“, се впишува збирот од износите од позициите: 1. Приходи од донации во пари, 2. Приходи од донации во ствари и услуги, 3. Приходи од членарина, 4.Парични средства пренесени од трансакциските сметки на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања и 5. Парични средства обезбедени за објавување на платено политичко рекламирање; во позицијата „14. Вкупни расходи на трансакциската сметка за изборна кампања за период од ___ до ___ 20 ___ година“, се впишува збирот од износите од позициите: 8.Донации префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија, 9.Пренесени парични средства на основната трансакциска сметка на политичката партија и 10.Платени расходи; во позицијата „15. Вкупни расходи за изборна кампања за период од ___ до ___ 20 ___ година“, се впишува збирот од износите од позициите: 6.Пресметани расходи по основ на обврски за објавено платено политичко рекламирање, 7. Расходи по основ на примените донации во непарични средства, 8.Донации префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија, 9.Пренесени парични средства на основната трансакциска сметка на политичката партија, 10.Платени расходи и 11 Пресметани расходи по основ на преземени, а неплатени обврски; во позицијата „16. Вкупен дозволен износ на трошење по запишан избирач за период од ___ до ___ 20 ___ година“, се впишува потрошениот износ по запишан избирач во изборната единица, односно општината за која учесникот за изборна кампања има поднесено листа на кандидати, односно листа на кандидат во првиот

и вториот круг на гласање за периодот за кој е составен Извештајот; во позицијата „17. Вкупни приходи - Вкупни расходи на трансакциската сметка за изборна кампања за период од ____ до ____ 20__ година“, се впишува разликата меѓу износот на вкупните приходи на трансакциската сметка за изборна кампања од позиција 12 и износот на вкупните расходи на трансакциската сметка за изборна кампања од позиција 14 за периодот за кој се подготвува Извештајот. Доколку вкупните расходи се поголеми од износот на вкупните приходи тогаш пред износот се става негативен предзнак; во позицијата 18. Вкупни приходи - Вкупни расходи за изборна кампања за период од ____ до ____ 20__ година, се впишува разликата меѓу износот на вкупните приходи за изборна кампања од позиција 13 и износот на вкупните расходи од позиција 15 за периодот за кој се подготвува Извештајот. Доколку вкупните расходи се поголеми од износот на вкупните приходи тогаш пред износот се става негативен предзнак.

На крајот на Образецот се впишува датум и место на пополнување на Образецот и своерачен потпис и печат на овластеното лице на учесникот во изборна кампања.